



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 10

Скопје, сабота 21 мај 1949 год.

Год. V

Ракописите се испраќаат во дупликат на адреса: "Службен весник на НР Македонија" Пошт. факс 51, Скопје. Ракописите не се враќаат. Телефон на редакцијата и администрацијата 696

Овој број чини 4 динари. Претплатата за една година износи 250 дин., за едно полугодие 125 дин. Чековна сметка при Народна банка на ФНРЈ. Централна за НРМ — Скопје 8.901.812

10

Врз основа чл. 73 т. 9 од Уставот на Народна Република Македонија а по предлог од Претседателот на Владата на НРМ, Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ МИНИСТЕРСТВО НА ДРЖАВНИТЕ НАБАВКИ НА ВЛАДАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Со оглед на разгранатоста на работите на државните набавки и откупот, и на нивното значење за обезбедување снабдувањето на населението, како и со оглед на растежот на државната и задружната трговска мрежа и обимот на работите околу снабдувањето на населението во градот и селото Президиумот на Народното собрание на НРМ одлучува:

1) Од Министерството на трговијата и снабдувањето на Владата на НРМ да се издвојат работите на државните набавки и откупот и за раководење со овие работи да се образува Министерство на државните набавки на Владата на НРМ.

2) Министерството на државните набавки на Владата на НРМ е сојузно-републиканско министерство;

3) Владата на НРМ ќе го изврши овој указ;

4) Овој указ влегува во сила од денот на објавувањето му во "Службен весник на Народна Република Македонија".
У. Број 6, Скопје, 16 април 1949 година.

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Секретар,
К. Црвенковски, с. р.

Претседател,
Богоја Фотев, с. р.

107

Врз основа чл. 73 т. 7 од Уставот на Народна Република Македонија а во врска со Указот на Президиумот на Народното собрание на НРМ од 16 април 1949 година за образување Министерство на државните набавки на Владата на НРМ, а на предлог од Претседателот на Владата на НРМ, Президиумот на Народното собрание на НРМ издава

УКАЗ

за поставување Министер на Владата на НРМ

Се именува за министер на државните набавки на Владата на НРМ МЕНКОВ ПЕРО, народен пратеник на Народното собрание на НРМ.

У. Број 7, 16 април 1949 година, Скопје.

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Секретар,
К. Црвенковски, с. р.

Претседател,
Богоја Фотев, с. р.

Врз основа на чл. 73 т. 4 од Уставот на Народна Република Македонија а во врска со чл. 5 т. 7 и чл. 7 од Законот за Президиумот на Народното собрание на НРМ, Претседателството на Президиумот на Народното собрание на НРМ го прогласува Законот за поделбата на територијата на Народна Република Македонија на области што го донесе Народното собрание на НРМ на седницата од 18 април 1949 година, а кој што гласи:

ЗАКОН

ЗА ПОДЕЛБАТА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОБЛАСТИ

Член 1

Во Народна Република Македонија се образуваат овие области:

Скопска област со седиште во Скопје
Битолска област со седиште во Битола
Штипска област со седиште во Штип

Градот Скопје како главен град на Народна Република Македонија се одвојува од Скопската област и образува посебно административно-територијално подрачје.

Член 2

Скопска област ги опфаќа следните подрачја:

1) Околините: Кумановска, Тетовска, Титов Велешка, Гостиварска, Скопска, Криво Паланечка и Горче Петровска.
2) Градовите: Куманово, Тетово и Титов Велес.

Член 3

Битолска област ги опфаќа следните подрачја:

1) Околините: Битолска, Прилепска, Охридска, Ресенска, Струшка, Демир Хисарска, Бродска, Кичевска, Дебарска и Крушевска.
2) Градовите: Битола, Прилеп и Охрид.

Член 4

Штипска област ги опфаќа следните подрачја:

1) Околините: Штипска, Струмичка, Гевгелиска, Кавадарска, Кочанска, Царево Селска, Беровска, Кратовска, Радовишка и Свето Николска.
2) Градовите: Штип и Струмица.

Член 5

Овој закон влегува на снага од денот на објавувањето во "Службен весник на Народна Република Македонија".
У. Бр. 8, Скопје, 19 април 1949 година.

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Секретар,
Ристо Цунов, с. р.

Претседател,
Б. Фотев, с. р.

УКАЗ

Врз основа чл. 73 т. 4 од Уставот на Народна Република Македонија а во врска со чл. 5 т. 7 и чл. 7 од Законот за Президиумот на Народното собрание на НРМ, Претседателството на Президиумот на Народното собрание на НРМ го прогласува Законот за избор и работење на привремените обласни народни одбори и за пренесување надлежностите на обласните народни одбори што го донесе Народното собрание на НРМ на седницата од 18 април 1949 година, а кој што гласи:

ЗАКОН**ЗА ИЗБОРОТ И РАБОТЕЊЕТО НА ПРИВРЕМЕНИТЕ ОБЛАСНИ НАРОДНИ ОДБОРИ И ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕТО НАДЛЕЖНОСТИТЕ НА ОБЛАСНИТЕ НАРОДНИ ОДБОРИ****I. ИЗБОР И РАБОТЕЊЕ НА ПРИВРЕМЕНИТЕ ОБЛАСНИ НАРОДНИ ОДБОРИ****Член 1**

До избирањето на обласни народни одбори врз основа на Законот за избор на одборници за народните одбори ќе се избираат привремени обласни народни одбори.

Во привремените обласни народни одбори се избираат 70 до 120 одборници.

Вкупниот број на одборници, што ќе се избере во поодделните обласни народни одбори, го одредува со указ Президиумот на Народното собрание земајќи го во обзир бројот на жителите на областа, така да секој одборник се избира на приближително исти број жители.

Со истиот указ Президиумот на Народното собрание го одредува и бројот на одборниците што го избираат во привремениот обласен народен одбор сразмерно со бројот на жителите на околицата односно градот воедините околински односно градски народни одбори.

Член 2

Одборниците на привремените обласни народни одбори ги избираат на своето заседание околинските и градските народни одбори од подрачјето на областа од редовите на своите членови и другите граѓани кои имаат избирачко право.

Листа на кандидати за избор на одборници на привремен обласен народен одбор можат да предложат најмалку 10 одборника на околинскиот односно градскиот народен одбор.

Изборот на одборниците се врши со тајно гласање.

За избрани се сметаат кандидатите коишто добиле најголем број гласови без обзир да ли се на листа.

На избраните кандидати им се издаваат уверенија со потпис на претседателот на заседанието на околинскиот односно градскиот народен одбор.

Член 3

Денот на изборите на одборници за привремените обласни народни одбори го одредува Президиумот на Народното собрание со указ.

Член 4

Првото заседание на избраните привремени обласни народни одбори ќе го свика Президиумот на Народното собрание во срок од 15 дена след извршените избори.

Член 5

На својот прв составен привремениот обласен народен одбор избира верификациона комисија од пет члена која што ги испитува уверенијата за изборот на одборниците.

След верификацијата на кандидатите одборниците ја полагаат заклетвата пропишана за одборниците на народните одбори.

Член 6

Привремениот обласен народен одбор избира за своите заседания претседател и секретар.

Член 7

На своето прво заседание привремениот обласен народен одбор ќе избере претседател, еден или два потпретседатели, секретар и членови на извршниот одбор.

Член 8

Привремениот обласен народен одбор донесува правилник за својата работа на заседанијата.

Член 9

На своето прво заседание привремениот обласен народен одбор донесува, по предлог од извршниот одбор, буџет за времето од своето свикнување до крајот на 1949 год.

Расходите на буџетот ќе се покријат од резервните кредити кои што Владата ќе му ги стави на располагање на обласниот народен одбор.

Член 10

Во поглед на работењето на привремениот обласен народен одбор на заседанијата, организацијата и работењето на неговиот извршен одбор, како и во поглед на правата и

должностите на претседателот и секретарот на заседанијата и на одборниците, важат прописите на Општиот закон за народните одбори.

II. ПРЕНЕСУВАЊЕ НА НАДЛЕЖНОСТИТЕ**Член 11**

Президиумот на Народното собрание ќе одреди со указ кои од работите ќе преминат во надлежност на обласните народни одбори што се со Општиот закон за народните одбори и со други посебни закони ставени во надлежност на републиканските и локалните државни органи.

Член 12

Владата со уредба ќе одреди кои од работите ќе преминат во надлежност на обласните народни одбори што се со посебни прописи на Владата ставени во надлежност на републиканските и локалните државни органи.

Член 13

Членовите на Владата ќе одредат со свој акт кои од надлежностите ќе преминат во надлежност на обласните народни одбори што се со нивни прописи ставени во надлежност на републиканските и локалните државни органи.

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 14**

Несвршените предмети за чие решавање биле надлежни околинските и градските народни одбори односно органите на Владата ќе ги довршат органите кои што биле надлежни за нивното решавање до влегувањето во сила на овој закон.

Член 15

Владата ќе одреди начин и срок во кои што ќе се изврши примопредавањето на предметите што по овој закон преминуваат во надлежност на обласните народни одбори.

Член 16

Се овластува Владата да донесе прописи за организацијата на управниот апарат на обласните народни одбори.

Член 17

Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во "Службен весник на Народна Република Македонија".

У. Бр. 9, Скопје, 19 април 1949 год.

**ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА ПРЕЗИДИУМОТ
НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Секретар,
Ристо Цунов, с. р.

Претседател,
Б. Фотев, с. р.

110

УКАЗ

Врз основа чл. 73 т. 4 од Уставот на Народна Република Македонија а во врска со чл. 5 т. 7 и чл. 7 од Законот за Президиумот на Народното собрание на НРМ, Претседателството на Президиумот на Народното собрание на НРМ го прогласува Законот за прекршоците против јавниот ред и мир што го донесе Народното собрание на НРМ на седницата од 18 април 1949 година, а кој што гласи:

ЗАКОН**ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР****Член 1**

Прекршок против јавниот ред и мир врши оној кој што со своето поведение и постапки го нарушува нормалниот начин на животот на граѓаните, пречи на движењето и сообраќајот по улиците и другите јавни места, внесува немир меѓу граѓаните, го нарушува јавниот морал, пречи на правилното ползување на јавните објекти и станбените згради, го проведува времето во ленствување, пречи на одморот на граѓаните или на друг начин ја нарушува општествената дисциплина и мирот на граѓаните.

Член 2

За прекршок, против јавниот ред и мир ќе се казни со казни секој:

1) кој што на јавно место се тепа, кара, вива и се држи непристојно;

2) кој што на јавно место се држи на нарочно дрво, мангупски начин навредувајќи ги граѓаните и нарушувајќи го нивниот мир;

3) кој што позволява во негови простории или на негова земја да се одржуваат непријавени или забранени јавни скупови;

4) кој што крши наредба на надлежен државен орган за забрана да се пристапува или задржува на одредено место;

5) кој што се бави со враќање, баење, прорекнување на судбина, толкување на сонити и слични измами;

6) кој што измислува или распространува лажни вести што го нарушуваат мирот и спокојството на граѓаните;

7) кој што ги омаловажува државните органи или нивните законити прописи и наредби;

8) кој што кине, замачкува или на друг начин оштетува јавно истакнати објави на државните органи или општествените организации;

9) кој што продава алкохолно пиење на пијано лице или дава на малолетник да пие такво;

10) кој што ги повредува прописите за јавните патишта, плоштадите, пристаништата, парковите и излетиштата, издадени за нивното одржување и за редот на истите доколку за овие прекршоци казната не е одредена со други прописи;

11) кој што во случај на поплава, пожар, експлозија, снежни намети или други тешки непогоди одбие да укаже помош;

12) кој што во случаите наведени во точ. 11 одвркаа други или на друг начин ги спречува да укажат помош;

13) кој што избегава да работи и животот го проведува во ленствување;

14) кој што се оддава на пијанство, проституција, комар или се бави со шверц или црна берза;

15) кој што злоставува и претоварува животни или на друг штетен начин постапува со нив, или кој неопрезно држи опасно животино;

16) кој што пред зграда или ограда, или на зграда, или ограда стави некаков уредај, или предмет што може да ги повреди минувачите, или да им нанесе некоја друга штета, или оној кој такви предмети исфрлува на улицата;

17) родител или старател чии деца или штитеници поради занемарено грижење го нарушуваат редот и мирот, или кој што ги потстанува децата или штитениците да вршат прекршоци одредени со овој закон;

18) кој што неовластено стрела од огнестрелно оружје, пали ракети или други запалителни материјали, или кој што на било каков друг сличен начин го нарушува мирот на граѓаните;

19) кој што без оправдани причини не дојде ни на повторен позив при надлежниот државен орган.

Член 3

Учинителот ќе се казни:

1) за прекршоците од точ. 2, 6, 12, 13 и 14 на чл. 2 од овој закон со казна поправителна работа до три месеца или со казна лишение од слобода до три месеца;

2) за прекршоците од точ. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 16, 17 и 18 на чл. 2 од овој закон со парична казна до 5.000 динари или со казна поправителна работа до два месеца, или со казна лишение од слобода до два месеца;

3) за прекршоците од точ. 8, 10 и 15 на чл. 2 од овој закон со парична казна до 2.000 динари или со казна поправителна работа до 30 дена или со казна лишение од слобода до 30 дена;

4) за прекршоците од точка 4 и 19 на чл. 2 од овој закон со парична казна до 2.000 динари.

Ако за еден прекршок, одреден со овој закон е пропишана парична казна алтернативно со казната поправителна работа или со казната лишение од слобода, на учинителот ќе се изрече соодветната казна-поправителна работа или лишение од слобода — само во случај на потешок прекршок ако паричната казна не може да влијае достаточено воспитателно или ако учинителот е инаку познат по тоа, што ја крши општествената дисциплина и не ги извршува трудовите и другите обврски на граѓаните.

За прекршоците одредени во чл. 2 на овој закон може покрај пропишаните казни да се изрече и казната одземање на предметот со кој е сторен прекршокот, а за прекршоците од точка 2, 6, 13 и 14 на истиот член може да се изрече и казната протерување, ако учинителот е очевидно опасен за јавниот ред и мир.

Член 4

Приредувачите на јавни скупови (среќи, забави, поворки и сл.), што не потпаѓаат под одредбите на чл. 20 од чл. 25 на Законот за удруженијата, соборите и другите јавни скупови, должни се таквите приредби да ги пријават на надлежниот отсеко за внатрешни работи при околинскиот или градскиот (реонскиот) народен одбор најмалку 48 часа пред одржувањето. Во пријавата мора да се наведе целта, местото и времето на јавната приредба.

Надлежниот отсеко на внатрешните работи, којшто му е поднесена пријавата може да го забрани одржувањето на пријавената јавна приредба ако постои опасност од угрозување на јавниот ред и мир.

Кој што приредува, одржува или помага приредување или одржување на непријавени или забранени јавни скупови наведени во став 1 од овој член ќе се казни со казната одредена во точ. 2 на чл. 3 од овој закон.

Член 5

Градските и околинските народни одбори можат, во границите на чл. 1 од овој закон, со свои одлуки да одредуваат и други прекршоци против јавниот ред и мир на своето подрачје:

Месните народни одбори можат да одредуваат прекршоци против редот и мирот на своето подрачје само врз основа и во границите на овој закон и Законот за надлежноста на месните народни одбори за прописување на административни казни.

Член 6

Ако за лице, казнето за прекршок од точка 2, 6, 13 и 14 на чл. 2 од овој закон, може основано да се заклучи дека и понатаму ќе врши такви прекршоци, такво лице ќе се испрати за превоспитување на општествено полезна работа во траење од 6 месеци до 2 години.

Поблиски одредби за извршувањето на оваа административно-принудителна мерка пропишува Министерот на внатрешните работи.

Член 7

Административно-казнената постапка по прекршоците одредена со овој закон ја води во прв степен и казните ги изречува отсеко за внатрешни работи при околинскиот или градскиот (реонскиот) народен одбор согласно со прописите на Основниот закон за прекршоците.

За прекршокот одреден во точка 19 на чл. 2 од овој закон, административно-казнената постапка води во прв степен и изречува казна надлежниот повереник, односно секретарот на народниот одбор чиј орган го испратил позивот.

Против решенијата за прекршоците одредени со овој закон постои право на жалба согласно Основниот закон за прекршоците.

Член 8

Мерката испраќање на општествено-полезна работа од чл. 6 на овој закон ја одредува извршниот одбор на околинскиот или градскиот (реонскиот) народен одбор, односно неговата комисија по чл. 59 од Основниот закон за прекршоците.

Против решението на извршниот одбор, односно на неговата комисија постои право на жалба до Министерот на внатрешните работи чие решение е конечно.

Член 9

Се овластува Министерот на внатрешните работи да може да донесува поблиски прописи за спроведување на овој закон.

Член 10

Овој закон влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

У. Бр. 10 Скопје, 19 април 1949 год.

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА ПРЕЗИДИУМОТ НА
НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СЕКРЕТАР,
Ристо Цуков, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Б. Фотев, с. р.

УКАЗ

Врз основа на чл. 73 т. 4 од Уставот на Народна Република Македонија а во врска со чл. 5 т. 7 и чл. 7 од Законот за Президиумот на Народното собрание на НРМ, Претседателството на Президиумот на Народното собрание на НРМ го прогласува Законот за прогласување на шумските предели околу Мавровското поле за национален парк што го донесе Народното собрание на НРМ на седницата од 18 април 1949 година а кој што гласи:

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ШУМСКИТЕ ПРЕДЕЛИ ОКОЛУ
МАВРОВСКОТО ПОЛЕ ЗА НАЦИОНАЛЕН ПАРК

Член 1

Поради особените природни убавини, историското и научно значење на шумите и шумските предели околу Мавровското поле, дел од тие шумски предели се прогласува за национален парк под името „Национален парк Маврово“.

Границите на паркот се следните: од исток, од нота 1310 се качува по билото на местото наречено „Влашкина“ преку

кота 1329, продолжува по патчето над с. Леуново и преку Сунденскиот рид излегува на кога 1983 на местото наречено "Сандактас", врти на југ на кога 1955 продолжува по патчето до кога 1684, врти на запад по патчето до кога 1767, врти остро кон север до местото наречено "Крстови", врти одново кон запад по Кичинскиот рид до кога 1548, слегува по ертот во долот и по долот на кога 1020, ја преминува Мавровската река и се качува на кога 1496, па се искачува на местото наречено "Врбен" на кога 1743, па по ридот продолжува на котата 1794 врти на кога 1740 слегува на друмот Гостивар—Маврово, и продолжува по друмот кон Гостивар до кога 1310.

Површината на "Националниот парк Маврово" изнесува 11.750 хектари.

Во границите на Националниот парк влегуваат атарите на селата: Маврово, Леуново, Никифорово, Кичиница и Врбен.

Член 2

Националниот парк "Маврово" има своја управа, која што е непосредно подредена на Министерот за шумарство.

Член 3

Главната задача на Управата на Националниот парк Маврово се состои во грижата да се сочуваат природниот изглед на пределите, животинскиот и растителниот свет во нив, градежните и други обекти, како и сите други особености на пределите, животинскиот и растителниот свет во нив, да послужи за целите поради кои што се овие предели прогласени за национален парк.

Управата на Националниот парк Маврово му предлага на Министерот за шумарство превземање мерки за чување и унапредување на паркот.

Член 4

Министерот за шумарство ќе пропише со правилник поблиски одредби за одржувањето на Националниот парк Маврово, за искористувањето на пашата, за дрварењето, за обработувањето на зиратното земјиште, за употребата на пролазните патишта и за одржувањето на чистотата по селата во границите на паркот.

Министерот на градежите во согласност со Министерот за шумарство со посебни одредби ќе го пропише начинот на посетувањето на одделни вештачки објекти изградени во Националниот парк Маврово покрај вештачкото езеро.

Член 5

Овој закон влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен весник на Народна Република Македонија".
У. Бр. 11, Скопје, 19 април 1949 година.

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Секретар,
Ристо Цунов, с. р.

Претседател,
Богоја Фотев, д. р.

11 2

УКАЗ

Врз основа на чл. 73 т. 4 од Уставот на Народна Република Македонија а во врска со чл. 5 т. 7 и чл. 7 од Законот за Президиумот на Народното собрание на НРМ. Претседателството на Президиумот на Народното собрание на НРМ го прогласува Законот за наменување и дополнување на Законот за аграрната реформа и колонизација на територијата на Народна Република Македонија што го донесе Народното собрание на НРМ на седницата од 18 април 1949 година, а кој што гласи:

УКАЗ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АГРАРНАТА РЕФОРМА И КОЛОНИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во чл. 28 од Законот за аграрната реформа и колонизација на територијата на Народна Република Македонија после четвртиот став се додаваат нови ставови кои што гласат:

"Изузетно може да се дозволи:

1) делба на земјиште, ако домаќинството што ја добило земјата, се дели на две или на повеќе земјоделски до-

2) разменување на земјишта ако колонистот влегува во селанска работна задруга, а со цел на арондација на за-дружната земја.

Дозвола за делба односно разменување дава извршниот одбор на околинскиот односно градскиот народен одбор.

Во случаевите на разменување на земјишта сите вписани забрани по став први и втори од овој член се пренесуваат на земјиштето кое што се добива во замена".

Член 2

Овој закон влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен весник на Народна Република Македонија".
У. Бр. 12, Скопје, 16 април 1949 година.

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Претседател
Б. Фотев с. р.

Секретар
Р. Цунов с. р.

УКАЗ

Врз основа чл. 73 т. 4 од Уставот на Народна Република Македонија а во врска со чл. 5 т. 7 и чл. 7 од Законот на Президиумот на Народното собрание на НРМ, Претседателството на Президиумот на Народното собрание на НРМ го прогласува Законот за ловот што го донесе Народното собрание на НРМ на седницата од 18 април 1949 година, а кој што гласи:

ЗАКОН ЗА ЛОВОТ I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Дивината на територијата на Народна Република Македонија е општонароден имот.

Државата управува со ловот како со гранка од народното стопанство и се грижи за неговото планско подигнување и унапредување.

Правото на лов и вршењето на ловот го уредува државата.

Член 2

Државните органи надлежни за шумарство, државните шумски стопанства, државните земјоделски претпријатија и ловечките организации должни се на своето подрачје да му посветуваат полно внимание на одгледувањето, на чувањето и на заштитата на дивината и да ги превземаат сите мерки за рационално подигнување и унапредување на ловот.

Член 3

Министерот на шумарството врши општо раководство над сите државни органи кои што управуваат со ловиштата, а кои што не му се непосредно подредени, односно над ловиштата на ловачките организации како и надзор над извршувањето на прописите за ловот и планот на ловот.

Извршните одбори на околинските односно градските народни одбори вршат на своето подрачје непосреден надзор над спроведувањето на прописите за ловот и управуваат со државните ловишта од локално значење.

Член 4

Со цел да се организира и врши ловот се образуваат ловиштата.

Ловиштата ја опфаќаат земната и водената површина. Ловиштата се државни или на ловечки организации.

Бројот на ловиштата и површината на истите го одредува министерот на шумарството.

Со државните ловишта управуваат надлежните државни установи, или претпријатија, како и одделни државни претпријатија и установи, основани со цел да се врши и унапредува ловот.

Ловечките организации управуваат со ловиштата што им се доделени и го вршат правото на лов во нив.

Член 5

Државните установи и претпријатија како и ловечките организации управуваат со ловиштата врз основа на план за лов кој што е дел од стопанскиот план. Тие се должни да го извршуваат планот за одгледување, чување и ловење на дивина, како и да водат катастар на ловиштата и ловна статистика.

Одредби за правото на лов, за водење катастар на ловиштата за ловна евиденција и статистика за ловиштата од републиканско и локално значење, пропишува со правилник Министерот на шумарството.

Член 6

Предмет на ловот може да биде само дивината. Ловењето го опфаќа гонењето, фаќањето и отепувањето на дивината.

Како дивина во смисол на овој закон се сметаат следните животински видови од обата пола:

а) од влакнестата дивина: еленот, срната, дивокозата, заекот, веверицата, куната златица, куната белица, видрата, здравот, рисот, дивата мачка, мечката, волкот, чакалот, лисицата, творот, дивата свиња, пухот, хрчакот, текуницата, слепото куче, кртицата, ласицата, шарениот твор и јазавецот;

б) од перјатата дивина: дивите гуски, дивите патки, рандите, дивите галаби, грлицата, бекасите-шљуки, бегасните, свирците, желарите, вивците, нокните потрчоци, зујавците, лиската, барските потрчоци, барската кокошка, дроплата, ждралот сив, ждралот крунаш, големиот тетреб, малиот тетреб, јаребицата, камењарката, полската јаребница, препелицата, продавецот, фазанот, чаплите, гакот, водниот бик, бурњациите, вранците, гњуриците, галевите, чигрите, зраните, смрд-враната, свраката, гавранот, сојката, јастребите, ејата, лињите, шумските сови, совиката, кукувијата, дремавката, кљуцот, бухалот, лебедите, великаните, орлите, сокоците, и лешинарите.

Останалите видови животни не се предмет на лов по овој закон.

II. ЗАШТИТА НА ДИВИНАТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЛОВОТ

Член 7

Дивината е заштитена и незаштитена.

Која дивина е незаштитена одредува Министерот на шумарството во согласност со Министерот на шумарството на ФНРЈ.

Заштитената дивина не смее да се гони, фаќа и убива во време на ловостот.

Времето на ловењето го одредува Министерот на шумарството.

Член 8

За заштита на ретки и проредени видови од заштитена дивина, Министерот на шумарството може освен ловостот да одреди и забрана на лов на тие видови дивина за одредено време и одредено подрачје.

Член 9

Фаќањето на жива заштитена дивина е забранено.

По исклучение, Министерот на шумарството може да одобри фаќање на жива заштитена дивина во секое време во научни цели, за потреби на размножување и за зоолошки градини. Во одобрението ќе се одреди и начинот на фаќањето.

Член 10

Министерот на шумарството може по исклучение да одобри отстрел на заштитена дивина во време на ловостот и во време на забрана на лов за научно истражување, за утврдување и сузбивање на заразните болести кај дивината, како и од други оправдани причини. Во одобрението ќе се одреди и начинот на ловењето.

Член 11

Ловот на заштитена дивина се врши само со ловечка пушка.

Ловот на елени, срни, диви кози и мечки може да се врши само со ловечка пушка со кугла.

Член 12

Се забранува уништувањето и расипувањето на легла и гнезда на заштитени дивини, како и уништувањето или вадењето на јајца од заштитена перната дивина.

Вадењето на јајца од гнезда на заштитена перната дивина се одобрува само за одгледување на дивина, по одобрение од органот односно ловечката организација кои што непосредно управуваат со ловиштата.

Член 13

Нарочно се забранува фаќањето на заштитена дивина со примки, станци, железа, коцари, мрежи, под плот со телили со направи од конски влакна, со храна во која се додадени опивателни средства со помошта на нокно светло и со сите останати слични средства или под услови и на начин со кои што дивината масово се уништува како и одстрел од кола и автомобил.

Член 14

За заштита на заштитената дивина овластените ловци, чуварите на ловиштата и службениците на државни ловишта имаат право на подрачјето на дотичното ловиште, да убиваат кучиња, што се сметаат по ловиштето, како и мачки што се затекнати не повеќе од 300 метра од најблиската граница.

Во границите на ловиштата пастирните на стада можат да водат овчарски кучиња само во пропишан клип на вратот.

Ако полските глупци се умножуваат во големи број може Министерот на шумарството по предлог од извршниот одбор на околинскиот односно градскиот народен одбор да го забрани убивањето на мачки за одредено време.

Член 15

Одредени видови незаштитена дивина може ескај да уништува на своето земјиште во секое време и со сите средства и начин, а со отров само по одобрение од надлежниот државен орган, одреден во чл. 17 од овој закон.

Кои се тие видови незаштитена дивина одредува Министерот на шумарството во согласност со Министерот на шумарството на ФНРЈ.

Член 16

За уништување на поедини видови од незаштитена дивина Министерот на шумарството може да одредува награди.

Член 17

Труењето на одредени видови незаштитена дивина е дозволено само по одобрение од надлежниот извршен одбор на околинскиот односно градскиот народен одбор во места и под услови, кои што тој ќе ги одреди, или претходно одобри. Кои се тие видови одредува Министерот на шумарството.

Труење можат да вршат само шумарските и стручните лица што ќе ги овласти извршниот одбор на околинскиот односно градскиот народен одбор.

Напатствие за начинот и за средствата за труење издава Министерот на шумарството.

Член 18

Забранено е ловење со кучиња-бракирци, во време на ловостот. Министерот на шумарството може по советувањето на Сојузот на ловечките друштва на Народна Република Македонија и извршните одбори на надлежните околински односно градски народни одбори да го одобри ловот со кучиња бракирци на одредено подрачје и во време на ловостот.

Забранен е ловот со 'отони и полу'ртови.

Со опитни ловни птици забранено е ловење без посебно одобрение од Министерот на шумарството.

Член 19

Уништувањето на волци спаѓа во нарочна должност на ловечките друштва како и на државните органи кои управуваат со ловиштата кои што во таа цел ќе приредуваат и организираат хајки, односно скупни ловови на волци со содејствие и помош на народните одбори.

На позив за хајка должни се да се одзоват членовите на ловечкото друштво од територијата на народниот одбор како и жителите кои што извршниот одбор ќе ги повика.

Како хајкачи не можат да бидат повикани лица помлади од 18 години, ни постари од 50 години, како ни лица на кои што пребивалиштето им е подалеку од 15 км, од местото на состанокот на хајкачите.

Учесниците на хајка должни се да постапуваат по упутите на раководителот на хајката кога што ќе го одреди оној кој што управува со ловиштето.

За уништување на друга незаштитена дивина одредена од Министерот на шумарството можат да се организираат доброволни хајки.

Член 20

До донесувањето на посебни прописи се заштитуваат по одредбите на овој закон птиците певци и птиците корисни за земјоделството и за шумското стопанство, кои што не се дивина во смисол на овој закон.

Нивното ловење било на кој и да е начин и средства е забранено.

Забранено е вадењето и уништувањето на јајца од такви птици. Органот односно организацијата кои што управуваат со ловиштето по исклучение можат да одобрат вадење на јајца од такви птици во научни цели.

Министерот на шумарството во согласност со Министерот на земјоделството одредува кои птици се сметаат како птици певци и корисни птици во смисол на овој закон.

Член 21

Продавањето, купувањето, препродавањето и превозот на жива и убиена дивина и нејзини делови стои под контрола на надлежните државни органи.

Член 22

За заштита, одгледување и чување на дивината и за непосреден надзор над вршењето на ловот, управата на ловиштата поставува потребен број чувари на ловиштето.

Министерот на шумарството ќе ја пропише со правилник организацијата, начинот на работењето, должностите и плата на чуварите на ловиштата.

Член 23

Мртва или ранета дивина или нејзини делови што ќе се пронајдат на ловиште, припаѓаат на управата на ловиштето која што со нив располага според прописите и планот на ловот.

III. ДРЖАВНИ ЛОВИШТА

Член 24

Државните ловишта се образуваат по правило на подрачјата на државните шумски стопанства и државните земјоделски стопанства. Тие можат да се образуваат и на други површини во сопственост на државата.

Државни ловишта можат да се образуваат и на друго одредено подрачје без обзир во чија сопственост се навоѓа земјиштето.

Член 25

Државните ловишта се од општодржавно, републиканско и локално значење.

Образувањето на државните ловишта од општодржавно значење се врши според прописите на Општиот закон за ловот.

Државните ловишта од републиканско и локално значење ги образува Министерот на шумарството.

Државните ловишта од републиканско значење служат и за квалитетно и квантитетно подигање на дивината и тоа првенствено за подобрување на останатите ловишта, за извоз на жива и мртва дивина, кожи и крзна и за одгледување дивина со скапоцени крзна и за одомаќување на оние видови дивина, што ги нема во Народна Република Македонија, а можат да се развијат.

Поблиски прописи за државните ловишта од републиканско и локално значење донесува Министерот на шумарството.

Државните ловишта што опфаќаат и дел од државен посед под управа на сојузни државни органи, претпријатија или установи ги одредува Министерот за шумарство во согласност со органите за управување односно со административно-оперативно раководство на односната установа или претпријатие.

Член 26

Државните ловишта се образуваат со цел да се организира и врши ловот.

Државните органи, установите и претпријатијата што непосредно управуваат со државни ловишта можат на тие ловишта да одобруваат за ловечки организации како и на поедини членови на тие организации да ловат.

Министерот за шумарство со правилник ќе го пропише начинот на управување и стопанисување со државните ловишта.

IV. ЛОВЕЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 27

Основни ловечки организации се ловечките друштва. Ловечките друштва се доброволни удружења на граѓаните на ФНРЈ.

Ловечките друштва имаат нарочно за задача да се бават со правилното поставување и извршување планот на ловот, со унапредувањето на ловот, со организирањето и стручното издигнување на ловците, со развивањето на ловечката дисциплина и свесниот однос на ловец спрема ловот, со одгледување на расни ловечки кучиња, како и со пропагирањето и правилното извршување на задачите и прописите за ловот.

За одгледување на расни ловечки кучиња, ловечките друштва можат да осниваат минолошки секции.

Член 28

Сите ловечки друштва се обединуваат во Сојуз на ловечките друштва на Народна Република Македонија.

Сојузот на ловечките друштва на Народна Република Македонија се учланува во Главниот ловечки сојуз на ФНРЈ.

Член 29

Сојузот на ловечките друштва има за задача: да се грижи за унапредување на ловот, за здружување на ловците во ловечки друштва, да води евиденција на ловечките друштва и нивните членови, да ја координира работата на ловечките друштва и ги поттикнува во правилно извршување на плановите и прописите за ловот, да се грижи за правилна распределба на жива дивина на ловечките друштва, да организира предавања, изложби и сл., да дава на Министерството на шумарството, народните одбори и државните органи кои што управуваат со ловиштата мислења и предлози по правата за ловот и да ги претставува ловечките друштва од територијата на Народна Република Македонија пред Главниот ловечки сојуз на ФНРЈ.

Член 30

Ловечките друштва и Сојузот на ловечките друштва мораат да имаат свои правила.

Дозвола за оснивање на ловечки друштва и на Сојузот на ловечките друштва дава врз основа на поднесени правила Министерот на внатрешните работи во согласност со Министерот на шумарството.

Делагијата на ловечките друштва и на Сојузот на ловечките друштва е под надзор на државните органи за надзор над удружењата.

Надзор над стручната работа на Сојузот на ловечките друштва врши Министерот на шумарството, а надзор над стручната работа на ловечките друштва врши на своето подрачје извршниот одбор на околинскиот односно градскиот народен одбор.

Член 31

Правилата на ловечките друштва и на Сојузот на ловечките друштва мораат да содржат одредби: за називот и седиштето, за задачите и средствата со кои што се тие задачи постигнуваат, за организацијата и начинот на формирање на управата, за начинот на кој што се донесуваат решенијата, за стапувањето во членство и за истапувањето од членство за правата и должностите на членовите, за застапувањето на друштвото односно сојузот, за печатот, за изворите на материјални средства на друштвото односно сојузот и сл.

Член 32

Ловечките друштва се осниваат на подрачјето на еден или повеќе месни народни одбори од ист околински народен одбор односно на подрачјето на градски народен одбор или на цело подрачје на околинскиот народен одбор.

Член 33

Член на ловечко друштво може да биде секој граѓанин на ФНРЈ ако ги исполнува условите одредени во правилата на ловечкото друштво во кое што се зачленува.

Едно лице може да биде член на повеќе ловечки друштва.

Член 34

Министерот на шумарството го одредува најмалиот број на членови кој што мора да го има ловечкото друштво, со обзир на површината на ловиштето и состојбата на дивината. Ловечкото друштво кое што уште го нема најмалиот број членови не може да му ускрати прием во свое членство на член од друго ловечко друштво од територијата на Народна Република Македонија.

V. ЛОВИШТА НА ЛОВЕЧКИ ДРУШТВА

Ловиштето на ловечкото друштво ги опфаќа по правило приватните и заједнички земјишта (поседи) на подрачјето на еден или повеќе месни народни одбори од ист околински народен одбор, односно на подрачјето на градски народен одбор или на цело подрачје на околински народен одбор, како и државно земјиште (посед) на тоа подрачје кое што опфатено во државно ловиште.

Образувањето ловишта на ловечки друштва и процената на нивните граници ги одредува Министерот на шумарството по предлог од извршниот одбор на околинскиот односно градскиот народен одбор.

Член 35

Инвестициите што се утрощени во ловиште односно во дел од ловиште во случај на промена на границите на ловиштето, должен е на инвеститорот да му ги наплати оној, на кого тие поврнини му се доделуваат. Висината на наплатата се одредува спрема употребената вредност на инвестициите, имајќи ја предвид и амортизацијата за времето на нивното користење од страна на инвеститорот.

Член 36

На секое ловечко друштво му се доделува едно или повеќе ловишта за одгледување дивина и за вршење на лов. Ловиштата ги доделува Министерот на шумарството по предлог или од извршниот одбор на околинскиот односно градскиот народен одбор, или од шумското стопанство, или од органот кој што управува со државно земјоделско имање.

Извршниот одбор на околинскиот односно градскиот народен одбор, шумското стопанство или органот кој што управува со државно земјоделско имање, заклучува со ловечкото друштво писмен договор со кој што се одредуваат овластенијата (правата) и обврските на ловечкото друштво.

Ловечките организации ќе бидат должни, покрај одгледувањето и заштитата на дивината, да го предадат со планот одреден дел од уловената дивина на органот или установата кој што се за тоа одредени.

Член 37

Во ловиштата во кои што поединци небаб омаало ловат, Министерот на шумарството може да го забрани поединечното ловене на зајци, фазани, полски јаребици и каменички и да одреди таа дивина да смее да се лови само во засаднички ловови.

Во ловиштата, во кои што нерационално се стопанисува и лови, или постои опасност од уништување на дивната од други причини, Министерот на шумарството може да го забрани ловенето до 5 години на сите или поедини видови дивина. За времето на потполна забрана на ловот што не е по кривина на ловечкото друштво, истото не плаќа накнада.

Член 38

Договорот со ловечкото друштво треба да содржи нарочно: овластувањето за извршување на ловот по одредбите на овој закон; правото на присвојување убиената дивина или дел од истата со планот предвиден отстрел; овластувањето за одобрување за лов на членови на други ловечки друштва и слично.

Како обврска на ловечкото друштво во договорот треба да влезе нарочно: висината и начинот на плаќањето накнада за правото на вршење ловот, подигнувањето на ловиштето, организирањето на заштитата и чување на ловиштето, уништувањето на штетната дивина, извршувањето на задачите поставени со планот и за останатите обврски пропишани со овој закон.

Член 39

Ловечките друштва се должни секоја година да ставаат под забрана на ловене на заштитена дивина најмалку една четвртина од вкупната поврнина на своето ловиште за заштита и одгледување на дивината.

Член 40

Ловечките друштва имаат право во границите на своето ловиште да ја присвојат убиената или ранената дивина односно нејзините делови спрема со планот предвиден отстрел. Правилата на ловечкото друштво одредуваат под кои услови тоа право се пренесува на ловец.

Член 41

Ако во ловиштата поради преголемо нараснување на заштитена или незаштитена дивина се нанесуваат поголеми штети на земјоделските или шумските стопанства, извршниот одбор на надлежниот околски или градски народен одбор може во согласност со Министерот за шумарство да ја задолжи управата на ловиштето односно ловечката организација во одредено време да го намали бројот на таа дивина и да го сведе на права мера.

VI. ВРШЕЊЕ НА ЛОВ

Член 42

Секое лице може да лови ако е член на ловечко друштво и ако има дозвола за лов.

Од тоа се прави исклучение за службениот персонал на ловиштето кој што по должност мора да врши отстрел на дивина како и за шумарско-стручниот персонал кога во државни ловишта врши со планот предвиден отстрел.

Да ловат со ловечки пушки можат само оние членови на ловечки друштва кои што имаат и дозвола за држање и носење на ловечка пушка.

Член 43

Дозвола за лов издава извршниот одбор на околскиот односно градскиот народен одбор на чие што подрачје се навога пребивалиштето на молителот.

Дозвола за лов може да се издаде на секој член на ловечко друштво освен на оној, кој што е под старателство или со правноснална пресуда осуден за потешко кривично дело, или на кое му е изречено одземање на дозволата за лов, додека таа пречка трае.

Дозволата за лов се издава за една година и важи за целата територија на Народна Република Македонија.

Во ловиште на ловечко друштво можат по правило да ловат само членови на тоа друштво.

Ловците од други ловечки друштва, како и оние од други народни републики, можат да ловат како гости на ловечки друштва на нивно ловиште со нивно одобрение на основа дозвола за лов која што веќе ја имаат.

Одредбите од став 4 и 5 на овој член важат и за трагање по ранена дивина.

Член 44

Ловенето не е допуштено:

а) во градини од 1 февруари се' додека не се соберат посевите;

б) во ораници и ливади од 1 мај се' додека не се соберат посевите односно сечото;

в) во лозја, тутуништа и бостани од 1 април се' додека не се соберат посевите односно оберат лозјата;

На земјишта кои што се заградени од сите страни со таква ограда да преко која дивина не може слободно да провага ловенето воопште не е допуштено.

Член 45

Забранено е да се оди со пушка и да се води ловечко куче по туѓо ловиште, со исклучение на јавните патишта и патчиња но ни во тој случај пушката не смее да биде наполнета.

VII. НАКНАДА НА ШТЕТА

Член 46

Државните органи, претпријатијата и установите кои што управуваат со ловишта и ловечките друштва должни се на оштетено лице да му ја накнадат штетата, која што во границите на нивното ловиште на отворени земјишта ја направи заштитената дивина, под услов сопственикот односно поседникот да ги превзел нужните мерки за заштита.

Исто така тие се должни да ја накнадат штетата која што ќе ја направат заштитената дивина од нивното ловиште на подрачјето на друго ловиште, каде таква дивина нема, ако може со сигурност да се докаже дека штетата ја направила таа дивина и тоа под условите од ст. 1 на овој член.

Член 47

Лицето кое лови должно е на оштетеникот да му ја накнади штетата што ќе ја направат во вршењето на ловот оно самото, или неговите помошници како и неговите ловечки кучиња.

За штета направена со ловот, доколку не може да се установи учинителот на штетата, одговарат солидарно сите ловци кои што биде во ловот кога штетата е сторена.

Член 48

Барањето за накнада на штета (чл. 46 и 47) го поднесува оштетеникот во рок од 8 дена од како за штетата разбрал, а најдоцна во рок од три месеци од како што е штетата сторена.

Член 49

За водење на постапка и за донесување на решение за барање за накнада на штета, ако барањето е до 2.500 динари надлежен е извршниот одбор на околскиот односно градскиот народен одбор на чие подрачје штетата е сторена.

Ако барањето за накнада на штета е над 2.500 динари за постапката за накнада на штета надлежен е околскиот суд за тоа подрачје.

Судот ќе ја доврши постапката и ќе донесе одлука по барањето за накнада на штетата и тогај, ако барањето во текот на постапката биде смалено под 2.500 динари.

По жалба против решение на извршниот одбор на околски односно градски народен одбор во постапката за накнада на штета во втор и последен степен решава Министерот на шумарството.

VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 50

Со парична казна до 3.000 динари ќе се казни:

1) кој што на овластен орган за чување или надзор над ловот не му го каже своето име односно му каже лажно име, или на негово барање не му покаже дозвола за лов односно дозвола за држање и носење на оружје;

2) кој што на друго лице му отстапи дозвола за лов;

3) кој што лови дивина како и кој прогони ранена дивина во државно ловиште или во ловиште на друга ловечка организација ако за тоа нема писмено одобрение од оној кој што со ловиштето управува;

4) кој што намерно пречи при исполнувањето на планот за ловот;

5) кој што намерно поднесува неточни податоци за ловот и состојбата на дивината на ловиштето;

6) кој што не пријави ранена висока дивина, но ја остави во свое или туѓо ловиште;

7) кој што лови со недозволено оружје, муниција и со други средства и на друг начин противно на прописите од овој закон, доколку дејствието не претставува кривично дело во смисол на точка 5 од член 51 од овој закон;

8) кој што во хајка намерно убие дивина која не а предмет на хајка;

9) кој што труе незаштитена дивина без одобрение и противно на одредбите на извршен одбор на околски односно градски народен одбор на чие подрачје труењето се врши;

10) кој што неоправдано не се јави на позив за учество во хајка или не ги извршува упутите на раководителот на хајката;

11) кој што не се придржува на одредбите издадени од надлежните државни органи за продажба, куповина, пре-продажба и пренос на жива и убиена дивина;

12) кој што уништува и расипува гнезда и легла на заштитена дивина, уништува и продава јајца од заштитена перјана дивина, или без одобрение вади јајца од таква дивина;

13) кој што пушта куче во туѓе ловиште или го води по туѓо ловиште вон од јавни патишта и патчиња;

14) кој што оди со пушка по туѓе ловиште вон од јавни патишта и патчиња или со полна пушка по такви патишта и патчиња;

15) кој што неоправдано пречи при вршењето на ловот;

16) кој што лови дивина по ораници, ливади, лозја, тутуништа, градини и бостани вон од времето одредено по чл. 44 од овој закон, како и кој спречува лов во дозволено време на овие земјишта;

17) кој што лови птици певици или корисни птици, или уништува, или вади нивни јајца;

18) кој што тамани видови незаштитена дивина кои не е дозволено да се таманат;

19) кој што неовластено фаќа, пренесува, присвојува или склопува затрована храна, поставена за труење на незаштитена дивина;

20) кој што води со стадо овчарско куче без пропишан плип;

21) кој што лови со кучиња, бракирици или со други кучиња во времето на ловостоп и вон одредени подрачја (чл. 18);

22) член на ловечко друштво кој не се одзови на позив на управата на друштвото за учество во одредени акции за исполнување планот на ловот организирани од управата на тоа друштво;

23) кој што ќе прекрши забрана за поединечно ловење. За прекршаите наведени под точките 7 и 17 од предходниот став може покрај паричната казна да се изрече и казната одземање на предметот (оружјето) со кое е извршен прекршајот.

За прекршај од овој член со потешки последици против извршителот може да се изрече и одземање на дозволата за лов за одредено време а ако се изврши потешок прекршок во поврат може тоа одземање да се изрече и трајно.

Административно-казнената постапка ја води и решава донесува извршниот одбор на околинскиот односно градскиот народен одбор по одредбите на Основниот закон ва прекршоци.

Член 51

Со парична казна до 50.000 динари или со казна поправителна работа до шест месеци или со казна лишение од слобода до шест месеци ќе се казни за кривично дело:

1) кој што лови без дозвола за лов;

2) кој што ја продаде или ва накнада отстапи својата дозвола за лов;

3) кој што лови заштитена дивина во време на ловостоп;

4) кој што лови ретки или проредени видови дивина во време на забрана или намерно убие таква дивина во време на хајка;

5) кој што лови заштитена дивина на начин и со средство со кои што таа масово се уништува.

Ако кривичното дело од претходниот став има потешки последици или е сторено во поврат, учинителот ќе се казни со казна поправителна работа до една година или со лишение од слобода до една година.

Покрај казната од претходниот став судот може со обвир на околностите на делото и особините на извршителот, да изрече и одземање на дозволата за лов за одредено време или трајно, како и одземање на ловечкото оружје, муницијата и останалите предмети (орудја) за вршење на лов (железо, примки и сл.).

Член 52

За постапка по кривичните дела наведени во чл. 51 од овој закон надлежен е околинскиот суд.

Член 53

Во постапката за прекршоците односно кривичните дела предвидени со овој закон ќе се донесе одлука по барање на оштетениот и за накнада на штетата проузрокуваа со прекршокот односно кривичното дело.

Накнадата на штета за убиена, ранена или фаната дивина и за нивните младунци, како и за уништени гнезда, уништени или извадени јајца од заштитена перната дивина ќе се пресмета спрема посебниот оштетен ценовник што ќе го пропише Министерот на шумарството.

Член 54

За спречување извршувањето на кривичните дела и прекршоците предвидени со овој закон и за поднесување пријави за тоа надлежни се органите на шумската народна милиција, чуварите на ловиштата и другите надлежни органи.

IX. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 55

Се овластува Министерот на шумарството да во согласност со Министерот на трговијата и снабдувањето односно со Министерот на индустријата и рударството, донесе прописи за контрола на прометот на дивината.

Член 56

Поблиски прописи за извршување на овој закон донесува Министерот на шумарството.

Член 57

Со влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат досегашните прописи за ловот доколку се во противност со овој закон.

Член 58

Овој закон влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен весник на Народна Република Македонија".

У. Бр. 13, Скопје. 19 април 1949 год.

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Секретар,
Ристо Цунов, с. р.

Претседател,
Б. Фотев, с. р.

114

Врз основа чл. 78 ст. 2 од Уставот на Народна Република Македонија и чл. 1 ст. 2 од Уредбата за оснивање и работење на Управата за снабдување на Министерството на внатрешни работи на ФНРЈ (Службен лист на ФНРЈ бр. 28 од 2 април 1949 год.), по предлог на Министерот на внатрешните работи, Владата на Народна Република Македонија донесува

УРЕДБА

ЗА ОСНИВАЊЕ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ЗА СНАБДУВАЊЕ
РЕСОРТОТ НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ И ЛИЦАТА НА
ДОЛЖНОСТ ВО ОВОЈ РЕСОР

Член 1

Во Министерството на внатрешните работи на Народна Република Македонија се оснива Главна дирекција за снабдување ресорот на внатрешните работи и лицата на должност во овој ресор (во покатакшните текст Главна дирекција) со седиште во гр. Скопје.

Главната дирекција е административно-оперативен раководител на трговско-стопанските претпријатија за снабдување ресорот на внатрешните работи и лицата на должност во овој ресор, од републиканско значење.

Покрај лицата на должност во ресорот на внатрешните работи имаат право на снабдување од овие претпријатија и членовите на нивните поблиски фамилии.

Член 2

Главна дирекција има надлежност која што со закони и уредби е дадена на административно-оперативните раководства на државните стопански претпријатија.

Член 3

На чело со Главната дирекција стои главен директор кој што непосредно управува со сите работи на дирекцијата.

Член 4

Со планските работи управува директорот на планот. Со комерцијалните работи управува комерцијалниот директор.

Член 5

Главната дирекција има секретаријат на чие чело е секретар.

Секретарот управува со правните и општите работи на Главната дирекција.

Член 6

Главниот директор, останалите директори, како и шефовите на самосталните отсеци на дирекцијата ги поставува Министерот на внатрешните работи со согласност од Претседателот на Владата.

Член 7

Главниот директор со директорот на планот, комерцијалниот директор и секретарот прават колегиум на дирекцијата.

Колегиумот е советодавен орган на главниот директор, кој што тој го свикнува по сите поважни работи, начелни и општи прашања.

Член 8

Главната дирекција води книговодство и администрација по начелата што важат за државните стопански претпријатија.

Член 9

Поблиски прописи за организацијата и работењето на Главната дирекција, за овластување на главниот директор и останатите директори, како и прописи на администрацијата ќе донесе со правилник Министерот на внатрешните работи.

Член 10

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на НРМ".

Бр. 2993, 16 април 1949 год. Скопје.

Претседател на Владата на НРМ
Лазар Колишевски с. р.

Министер на внатрешните работи на НРМ
Цветко Узуновски с. р.

115

Врз основа чл. 79 ст. 2 од Уставот на Народна Република Македонија, по предлог на Министерот за шумарство, Владата на Народна Република Македонија ја донесува следната

УРЕДБА

ЗА УКИНУВАЊЕ ГЛАВНАТА ДИРЕКЦИЈА НА ДРЖАВНИТЕ ШУМСКИ СТОПАНСТВА ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ И ШУМАРСТВО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Се укинува Главната дирекција на државните шумски стопанства при Министерството за земјоделие и шумарство на Народна Република Македонија, основана со Уредбата на Владата на Народна Република Македонија бр. 13896 од 31-XII-1947 год.

Член 2

Ликвидација на Главната дирекција на државните шумски стопанства ќе ја проведе ликвидациона комисија одредена од Министерот за шумарство.

Правата и обврските, како и текуите работи од Главната дирекција на државните шумски стопанства, ги превзема Министерството за шумарство.

Член 3

Уредбата за оснивање Главна дирекција на државните шумски стопанства при Министерството за земјоделие и шумарство на Народна Република Македонија бр. 13896 од 31. XII. 47 год. ("Службени весник на НРМ бр. 1/48 год.") престанува да важи.

Член 4

Се овластува Министерот за шумарство по потреба да дава напатствија за извршување на ова уредба.

Член 5

Ова уредба влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен весник на Народна Република Македонија".

Скопје, Бр. 2991, 16. IV. 1949 год.

Претседател на Владата
на Народна Република Македонија,
Л. Колишевски, с. р.

Министер за шумарство,
С. Ивановски, с. р.

116

Врз основа чл. 29 т. 3, а во врска со чл. 2 од Законот за Петгодишниот план за развитокот на народното стопанство на Народна Република Македонија во годините 1947 — 1951 и чл. 24 ст. 1 д Законот за учениците во стопанството, по предлог на Министерот за трговија и снабдување, Владата на Народната Република Македонија ја донесува следната

УРЕДБА

ЗА УКИНУВАЊЕ СТРУЧНОТО УЧИЛИШТЕ ЗА УЧЕНИЦИ ВО СТОПАНСТВОТО ОД ТРГОВСКИТЕ СТРУКИ ВО ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Стручното училиште за ученици во стопанството од трговските струки во град Скопје, основано со Уредбата на Владата на НРМ од 16 IV 1948 година Бр. 7154 се укинува.

Член 2

Се овластува Министерот за трговија и снабдување да во согласие со Министерот на трудот донесе решение за признавање времето на учењето проведено во Стручното училиште за ученици во стопанството од трговските струки во град Скопје.

Член 3

Уредбата за оснивање на Стручно училиште за ученици во стопанството од трговските струки во град Скопје ("Службен весник на НРМ" бр. 18 од 23 VI 1948 година) престанува да важи.

Член 4

Ова уредба влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен весник на Народна Република Македонија".
Број 2994, 16 IV 1949 год. Скопје.

Претседател на Владата на
Народна Република Македонија
Л. Колишевски с. р.

Министер

за трговија и снабдување,
Хр. Бајалски, с. р.

117

На основа чл. 9 од Уредбата на Владата на ФНРЈ за следните трговски курсеви ("Службен лист на ФНРЈ" бр. 6 од 19 јануари 1949 год.) а со цел на организација и работата на средните трговски курсеви, Министерот за трговија и снабдување на Н. Р. М. донесува:

П РА В И Л Н И К

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА СРЕДНИТЕ ТРГОВСКИ КУРСЕВИ

ЦЕЛ И ОРГАНИЗАЦИЈА НА КУРСЕВИТЕ

Член 1

Со цел да се припремат средни трговски кадрови Министерството за трговија и снабдување оснива средни трговски курсеви во места каде што за нив ќе се уваже нужда, раководи со нив и врши надзор над нивната работа.

Член 2

Секој среден трговски курс носи атрибути на самостална установа, има свој печат со натпис: Средни трговски курс во — — — — (назив на местото) и му се обезбедува во буџетот на Министерството за трговија и снабдување посебна претсметка на расходите.

Член 3

Заради организација на работата на курсот, изведување на наставата, отправување на работите, решавање на сите школски прашања и проблеми, секој курс има:

1. Управник;
2. Нужен број на преподаватели;
3. Нужен број на службеници од административната и финансозна струка;
4. Помошни службеници.

Член 4

Управникот на курсот треба да биде по можност лице со факултеска спрема или на факултетот рамна школа и да по можност располага со солидна стручна спрема и знаење на економско-политичките, педагошки и сите пролбеми на современата социјалистичка школа.

Член 5

За преподаватели се поставуваат првенствено лица со факултеска спрема, свршените слушачи на Вишата педагошка школа или лица со школо кое е рамно на факултет или на Вишата педагошка школа.

Чл. 6

Службениците од т. 3 и 4 на чл. 3 од овој Правилник треба да ги исполнуваат условите од Уредбата за струките на Владата на НРМ ("Службен весник на НРМ" бр. 32/47).

Член 7

Школувањето на средниот трговски курс трае три години, а секоја година трае 8 месеци. Почетокот и завршетокот на курсот го одредува Министерството за трговија и снабдување на НРМ секоја година. Наставата на курсот ќе се организира така да на посетителите на курсот им се овозможи и вршењето на нивната редовна должност.

Исклучително ако захтева наставата и ако това не го пореметува извршувањето на стопанските задачи, старешината на надлештвото, установата, претпријатието, може на слушачот на средниот трговски курс да му го намали работното време највеќе до половината.

На слушачот на кому работното време му е намалено заради посетување на курсот, му припаѓаат полните принајдежности.

Член 8

Право на упис на средниот трговски курс имаат лицата над 16 год. а кој се државни службеници со звање од економско-комерцијалната струка и службениците на задружните и општествените организации а завршиле:

а) ника гимназија, или б) нижи трговски курс.

На средните трговски курсеви се примаат по исклучување и државни службеници на надлештвата, установите и претпријатијата од ресорто на Министерствата за трговија и снабдување сојузните и републиканските, без обзир на струката. За секој ваков случај одлучува Министерството за трговија и снабдување на НРМ а на предлог од управата на школото.

Чл. 9

Избор на службениците за курс врши руководством на установата, претпријатието, надлештвото по обавезна претходна консултација на синдикалната подружница а што мора и да се нагласи во потврдата за избор која кандидатот е поднесува заедно со пријавата за упис.

Член 10

Преди да се примат слушачи за средниот трговски курс, а со цел на проверување на знаењата и способностите на кандидатите за понатамошно стручно изведување кандидатите полагаат приемниот испит према програмата за прием на средните трговски курсеви донесена од Министерството за трговија и снабдување на ФНРЈ а во согласност со Секретаријатот на Владата на ФНРЈ за персонална служба.

Член 11

При поднесувањето на молба за полагање на приемниот испит за средниот трговски курс, секој кандидат приложува уз прописно таксирана молба и документ за последната година односно за завршениот испит на претходното школување, извод од книгите на родените и потврда дека е избран за курс од страна на претпријатието, надлештвото, установата во која е запослен.

Член 12

Приемниот испит се полага пред испитната комисија која се состои од 3 члена: претседател, еден стален член и од испитивачот. Комисијата ја одредува управникот на курсот.

Член 13

Приемниот испит се состои од два дела: од писмен испит и усмен. Писмениот дел го претходува усмениот дел а задатоците ги прегледуваат сите три члена на комисијата, најнапред членот испитувач кој предлага оценка со писмено образложение па потоа останатите два члена. Во случај на несогласие одлучува мнозинството (два гласа). Во колку секој член на комисијата предлага посебна позитивна оценка (3, 4, 5) ќе се смета дека кандидатот добил оценка (4);

Во случај да се предлагаат две различни позитивни оценки (3, 4) или (3, 5 или 4, 5) и една негативна (1, 2) ќе се смета дека кандидатот е добил пониската позитивна оценка (3 односно 4);

Во колку постои предлог на една позитивна, оценка (3, 4, 5); и две различни негативни (1, 2), ќе се смета дека кандидатот е добил негативна оценка (2).

Член 14

После извршениот писмен испит, без обзир на покажаниот успех, сите кандидати се подвргнуваат на усмен дел на испитот.

Член 15

Усмениот дел на испит од еден предмет трае за секој кандидат од 10—15 минути. Кандидатот на приемниот испит мора да покаже толку разбирање и познавање материјалот од предвидената програма како на писмените работи, така и од усмениот дел на испитот, од кое да се види и заклучи со сигурност дека кандидатот е способен да е прати со успех наставата на средниот трговски курс.

Член 16

Оценката на усмениот односно општата оценка на приемниот испит ја предлага членот испитивач. Во случај на неслагање ќе се постапи спрема членот 13 од овој правилник.

Член 17

Позитивните оценки на испитот се: одличен (5), многу добар (4), добар (3), слаб (2) и лош (1). Испитот го положуваат оние кандидати кои ќе добијат од сите предмети позитивни оценки: одличен (5), многу добар (4), добар (3);

Негативни оценки се: слаб (2), лош (1). Кандидатите кои на испитот ќе добијат негативна оценка (1,2) не го подојуват испитот.

Член 18

Оценката одличен бара сите одговори да бидат толку зрели и книжевно уобличени да од нив резултира уверење кај членовите на комисијата дека кандидатот во потполност ја сфаќа и познава материјалот за која полага испит.

Оценката многу добар произлегува од поголемиот дел на зрели одговори на кандидатот, а оценката добар од одговорите кои сведочат дека кандидатот покрај извесни празнини во знаењето и познавањето на материјалот се пак материјалот успева да го поврзува.

Оценката слаб е резултат на големите празнини во знаењето, така да се добијат уверења дека кандидатот нема основно нужно знаење без кое не може да се иде потаму а оценката лош се дава на ученик кој воопште не одговара на поставените прашања, односно чии што одговори се издначуваат со одговорите кои се и по фактите и по логичниот содржај потполно празни.

Чл. 19

За целокупниот ток на приемниот испит комисијата, односно сталиот член, води записник за приемниот испит. Записникот содржи презиме, име и лични податоци на кандидатот, предмети од кои е полагал испит, темите на писмените работи и прашањата од усмениот дел на испитот, оценки на писмениот и усмениот испит општа оценка на испитот, евентуални забелешки, односно одвоени мислења на некој член од комисијата и час на почетокот и завршетокот на испитот.

Записникот го потпишуваат сите членови на испитната комисија и истиот се чува во архивата на курсот.

Чл. 20

После извршените испити на кандидатите им се соопштува резултатот на испитот и ден кога ќе почне редовната настава на курсот.

Чл. 21

Запишаните ученици се распоредуваат по одделења, а нивните имиња се упишуваат за това определени книги. Во оделење може да бидат најмалку 20 а највише 40 ученика. Во изузетните случаи може да биде поинаку, а за тоа решава Министерството на предлогот на управникот на курсот.

Чл. 22

Школската година се дели на два полугодја а секое полугодие трае по 4 месеци. Поделбата на полугодштата ја одредува ова Министерство.

Чл. 23

Наставата на курсот се изведува по план и програм кој го дал Министерството за трговија и снабдување на ФНРЈ во согласност со секретаријатот на Владата на ФНРЈ за персонална служба.

РАКОВОДСТВО НА СРЕДНИОТ ТРГОВСКИ КУРС

У П Р А В Н И К

Чл. 24

Управникот на средниот трговски курс го претставува школото пред сите органи на народната власт. Тој раководи со целокупната работа на курсот и одговорен е, како за својата работа лично, така и за работата на сите службеници на курсот.

Управникот е должен да раководи со изведувањето на наставниот план и програм и да се грижи за правилното политичко, научно и морално издигање на учениците;

да го утврдува распоредот на испитите, да одредува испитна комисија и да составува распоред на испитите;

да одобрува дополнителен упис на учениците најдоцна 20 дена од почетокот на наставата;

да е врши поделбата на предметите на наставниците и да составува распоред на часовите;

да одредува класни наставници и да на предлог на класните наставници или по своето мислење повикува седници на класниот совет и да по можност тој ги води; да повикува седници на наставничкиот совет и да раководи со истите;

да одредува библиотекар, пазачи на кабинет и вбирки;

да изречува пофалби и казни во кругот на својата надлежност да ги потврдува казните предложени од страна на наставничкиот совет односно да дава забелешки на истите и ги доставува со свое образложение до Министерството;

да на предлогот на наставничкиот совет ги намалува и укинува казните ако ученикот се поправил;

да по предлог на наставничкиот совет одредува пофалби и награди на учениците;

да води грижа за одржувањето и поправките на зградата;

да води надзор над раководењето со школскиот имот; да одговара за сите материјални издатоци и целокупното финансиско пословање и редовно да го известува Министерството за работата и положбата на курсот.

Да би одговорил што подобро на поставените задатоци, управникот е должен постојано да е изградува својата личност пратејќи ги современите политички, економски и културни настани. Он е должен да се повеќе завлезува во науката Марксизмот-Ленинизмот за да би можел доследно да е прати и бара наставата да биде проткаена со идеите на Марксизмот-Ленинизмот.

Чл. 25

Должностите во врска со работата на курсот доделени од страна на управникот на поодделни лица во школата мора да се извршуваат. Во случај дека задолжителниот смета да управникот можел да изврши поправилна поделба на должностите, задолжителниот може да се жали преку управникот до ова Министерство во до одлуката на Министерството не ја врши совесно одредената должност. Управникот е должен жалбата со своето образложение да ја достави на Министерството најкасно за 5 дена од денот на приемот на истата.

Чл. 26

При поделбата на предметите на наставниците и составување на распоредот, предметите од наставниот план и програм да се даваат по можност, на стручните наставници.

Ако поради недоволен број на наставниците по стручните предмети ова е невозможно да се изведе, тогаш за нестручниот наставник му се одредуваат оние предмети кои му се најблиски на неговата струка. На еден наставник може да му се даваат најмногу два разнородни предмета.

Чл. 27

Наставникот е должен да ги држи предавањата према утврдениот распоред, наставниот план и програм и да да составува свои годишни и месечни планови;

да секоја методска единица внимателно е обработи и е направи тригубачна на ученикот;

да во своите предавања внесува повеќе идејност и стручни знаења, за да би изгледе учениците од школото стручно подготвени и идеолошко изградени.

За да би одговорил на овој задаток, наставникот е должен стално да го богати своето стручно знаење да го прати политичкиот и економски развој на современото друштво и да се интересува стално за сите пејзажи и научни проблеми на социјалистичка школа.

Наставникот мора да се труди да го запознава целиот личен лик на ученикот имајќи ги предвид сите негови наследени или стечени врлини и мани. По пат на предавањата, укажувајќи на примерите од животот кој конструктивно да делуваат и ствараат кај ученикот личички условија за развој на позитивните, и за исклучување на негативните карактерни црти.

КЛАСЕН НАСТАВНИК

Чл. 28

Класниот наставник води грижа за својот клас, према определени предмети и влијае на учениците во педагошки, морален идеолошко-политички поглед.

Отсутниот класен наставник го заменува наставникот кој ќе биде за тоа одреден од страна на управникот.

Должности на класниот наставник се:

Во началото на учебната година да ги протумачи на учениците правилата за учење и дисциплина;

води грижа наставата да се развива према предвидениот план;

се советува со наставниците од својот клас за превземање на мерки за подобрување на успехот и дисциплината; води точна евиденција за изостанците на учениците; ги изнитева причините за изостанувањето, ги оправдува или остава неоправдани;

● определува секоја недела дежурни; изречува пофалби или наказанија на класниот раководител уредно го води прозивникот, дневникот и главната книга на класот;

на заседанијата на класниот совет реферира по сите прашања на наставата и дисциплината на својот клас.

КЛАСЕН СОВЕТ

Чл. 29

Сите наставници на еден клас, го сочинуваат класниот совет на тој клас.

Задаток на класниот совет да како преподавателски колектив ги проучува сите прашања околу изведувањето на наставата на класот прашања за работата и дисциплината на класот како целина и на поединците во класот.

Да ги изнавоѓа сите нужни мерки за унапредување на вата и подобрување на дисциплината.

Да изречува наказанија на класниот совет на поединци како поправителна мерка.

Да предложува на управникот односно на преподавателскиот совет наказанија и мерки кои управникот односно преподавателскиот совет може да ги изрече.

Да утврдува дефинитивни оценки од поедини предмети и дисциплината на крајот на секој класификационен период, полугодие или школска година.

Класниот совет го повикува управникот, односно класниот преподавател сам или по барање на најмаму тројца членови на советот.

Заседанијата на класниот совет мора да ги посетуваат сите преподаватели од односниот клас.

Класниот преподавател внесува во дневникот на класот записник од секое заседание на класен совет кој мора да содржи се што е важно и сите одлуки на советот го потпишуваат сите членови на советот.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СОВЕТ

Чл. 30

Преподавателскиот совет го сочинува управникот на средниот трговски курс со сите преподаватели на курсот.

Управникот го повикува преподавателскиот совет во почетокот на учебната на школите, на крајот на секој класификационен период, полугодие, на крајот на школската година и по потреба.

На заседание на советот претседава управникот, а записникот го води еден од преподавателите кого го одредува управникот.

Чл. 31

Должностите на преподавателскиот совет се: да ги составува годишните и полугодишни планови за работа;

да ги расветлува сите прашања во врска со полугодишната и годишна работа и успех на учениците и донесува потребни заклучоци за превземање на мерки да се отклонат недостатоците а успехот подобри;

да ги изврши сите приреди и одреди дирекции за одржување на испити;

да одредува и изработува предлози за измени на преподавателскиот план и програм и правилник;

да ги расправува прашањата за дисциплината и прашањата за политичко и морално издигање на учениците, па од тоа да извлече нужни заклучоци и изнавоѓа мерки за унапредување на истите;

да решава прашања кои не можел да ги реши класниот совет да изречува пофалби и наказанија на учениците; да проучува и предложува мерки за подигнување на стручниот кадар.

Чл. 31

За сета работа на преподавателскиот совет, а за заседанијата се води записник кој го потпишуваат сите членови на советот.

Чл. 33

При средниот трговски курс постои школски совет во кој влага управникот на курсот во својство на претседател на советот со два члана од преподавателскиот совет, еден претставник на месниот одбор на синдикатите на работниците и службениците од трговските претпријатија и по еден претставник од учениците на секој клас, односно од паралелките на секој клас.

Наставничкиот совет ги избира од својата средина членовите на школскиот совет и това два члена кој со управникот на курсот влизаат во школскиот совет. Школскиот совет од својата средина бира секретар.

Школскиот совет се бави со оние прашања и проблеми кои се во врска со подобрувањето на условијата за работа на учениците и развојот на школото а се состанува најмалку еден пат полугодишно.

Заседанијата на школскиот совет ги повикува претседателот а за текот на работата на заседанието се води записник кој се оверува секое наредно заседание од два члена на советот.

Школскиот совет се образува на почетокот на секоја школска година и а врши својата функција до избор на нов. Нужните книги на советот ги чува претседателот на советот.

У Ч Е Н И Ц И

Чл. 34

Во прва година на средниот трговски курс се запишуваат ученици кои ги исполнуваат условијата на член 8 и член 17 од овие правила.

ДОЛЖНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ

Чл. 35

Управникот и преподавателите при нивното влегување во училиштето, внимателно да ја пратат наставата, да одговараат на поставените прашања и поставените задачи точно да ги извршуваат;

да се дисциплинирани и да се покорават на школските прописи и наредбите на управникот и преподавателите; да развиваат дружељубие а за нанесените увреди не бараат сами задоволување, а затоа да се обраќајат кон управникот односно кон наставниците.

Управникот и преподавателите при нивното влегување или излегување од училиштето да го поздравуваат со станување, а при сусретот на улицата на уобичаен начин;

да ги вршат точно редарските должности (да ги пријавуваат изостаналите ученици, да го исуруат приборот нужен за изведување на наставата, да одржуваат тишина и до началото на часот);

да ја пазат школската имовина, туѓите и своите ствари. да одржуваат чистота и да се придржуваат на хигиенските прописи;

својата контролна книшка да ја носат со себе и да ја покажуваат на барање на управникот и преподавателите.

ИЗОСТАНОЦИ НА УЧЕНИЦИТЕ

Чл. 36

Ученикот може да изостане по одобрение на преподавателот само од неговиот час, по одобрение на класниот наставник еден ден, а по одобрение на управникот шест дена во споразум со претпријатието, односно установата или надлештвото.

Изостанците без претходното одобрение ќе се оправдуваат со писмена потврда од страна на ученикот односно со потврда на старешината ако ученикот поради службена должност, односно болест не е можел да присуствува на наставата. Ако во рок од шест дена ученикот не ги јави причините на своето изостанување ќе се смета дека е напуштил школото. Неоправданите часови повлекуваат елиминација на оценката од поведението.

ОЦЕНУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

Чл. 37

Во текот на полугодието, односно школската година учениците мораат да бидат сестрано испитувани од поминатата материја за да би се добила јасна слика за неговото целокупно стечено знаење.

Оценката ни во кој случај не смее да биде резултат на познавањето или непознавањето на еден дел од материјата, односно една или две методски единици, него таа мора да биде правилно мерило за реалното знаење на ученикот. Преподавателот е должен да сознае со кој квантум знаење ученикот располага колкава е учениковата способност за сваќање и логично поврзување на мислите и фактите, што може да се постигне само ако преподавателот што повеќе го проверува учениковото знаење и стално го прати неговиот духовен развој.

Успехот од поодделните предмети се оценува сходно на прописите на член 17 и 18 од овој Правилник.

Оценките на успехот на полугодието и годишните оценки од поодделните предмети ги донесуваат класните раководители на предметниот преподавател и класниот преподавател.

Кога оценката не е едногласна, дефинитивна оценка донесува мнозинството на членовите на класниот совет, а во случај на подела на еднаков број на гласови одлучува предметниот преподавател.

Одличен успех ќе има оној ученик кој има повеќе одлични (5) него многу добри (4) без да има ниедна добра оценка (3);

многу добар е оној ученик кој има повеќе одлични (5) и многу добри (4) него добри оценки (3);

добар е оној ученик кој има повеќе добри (3) него одлични (5) и многу добри (4), но без негативни оценки (1,2);

Ученик со една или две негативни оценки (1,2 1,1 2,2) на крај на годината ќе се упати на повратителен испит, а ученик со три или повеќе негативни оценки останува да повторува во истиот клас.

Ученик кој од сите предмети има позитивни оценки (3, 4, 5) преминува во нареден клас.

Постапокот околу формирање на испитната комисија за поправни испити испитите на вонредните ученици и оценувањето на истите исти се како и на приемниот испит.

Ученикот кој на поправниот испит добие негативна оценка (1,2) останува да повторува клас.

Чл. 38

Оценките од поведението се одлично (5), многу добро (4) добро (3) и лошо (1). При донесувањето на оценката од поведението се зима предвид учениковото поведението како во школата така и вон школата. Оценките за поведението ги предлага класниот преподавател, а ги утврдува класниот совет. При неслагањето, дефинитивната оценка е дава мнозинството на класниот совет, а при еднаква поделба на гласовите одлучува класниот преподавател. Честите усмени и писмени и неписмени наказанија влијаат на висината на оценката на поведението.

КАЗНУВАЊЕ И НАГРАДУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

Чл. 39

Ученикот кој се огрешил према школските прописи може да биде казнет од страна на предметниот преподавател: 1) со усмена опомена или укор пред класот; 2) со писмена опомена која се внесува во дневниот тек на наставата а за што после часот се обавестува класниот преподавател. Писмените наказанија се внесуваат во дневник и главната книга.

Класниот преподавател може да казни ученик со усмен опомена или укор. Двете наказанија се внесуваат во дневник и главна книга. На првото заседание на класниот совет, класниот преподавател ги обавестува членовите на советот за овие наказанија.

Класниот совет изречува укор на класниот совет, казната се соопштува пред целиот клас со книгата за наредби на управникот и внесува во дневникот и главната книга.

Управникот изречува казна укор на управникот казната се соопштува со книгата за наредби на управникот на целата школа.

Преподавателскиот совет на предлог на класниот совет изречува казни;

1) Укор на преподавателскиот совет кој повлекува преместување на ученикот од еден клас во друг, во колку вакви постојат;

2) исклучување од школото за секој пат.

По изречување на казната исклучување од школото ученикот веднага се одлучува од школото. Оваја казна се потврдува или изменува од управникот за трговски кадри во при Министерството за трговија и снабдување на И. Р. Македонија. Сите наказанија изречени од страна на Управникот и преподавателскиот совет се внесуваат во дневник и главната книга.

Наказанијата мора да идат поступно сем во случај ако е грешката од таква природа да бара веднага повисоко наказание. Наказанието мора да одговара на висината на грешката.

Чл. 40

Потфалби и награди се даваат за одлично поведението и многу добро или одлично учење. Тие се даваат како на поодделни ученици така и на цел клас, но на тие кои се истакнуваат над другите класови како колектив со своето учење, поведението и исполнување на класови као колектив со своето учење, поведението и исполнување на сите други ученички должности.

Потфалбите ги изречува, односно наградите ги раздава класниот совет, управниот и преподавателскиот совет. Потфалбите се изречуваат усмено, преку класните преподаватели или со книгата на наредбите пред сите ученици од класот, односно пред целата школа. Наградите се урочува

ваат на поединците или на класовите преку класниот преподавател или управникот на курсот.

Наградите се делат во книги, во улазници за кина, театри и во пари.

Пофалбите и наградите треба да послужат за стимул на учениците за понапредна работа и свесна работна дисциплина.

Чл. 41

На крајот на школската година, односно по положениот испит секој ученик добива свидетелство за својот годишен успех и поведење.

Во текот на школската година може на ученикот да му се издаде потврда дека е редовен ученик на курсот со забелешка за која цел се издава.

Ако ученикот во текот на школската година е мења школата ќе му се издаде уверење за учењето и поведението со податоци колку време е бил на курс и какви оценки имал.

Свидетелството за завршен испит се издава по полагање на завршен испит кој се полага после три години со успехот на завршеното школување а за полагањето на завршниот испит ќе се пропише посебен правилник.

Формулари за свидетелства пропишува Министерството за трговија и снабдување на НРМ.

Чл. 42

Дупликат на свидетелство издава управникот на курсот со поврда дека нестаникот на свидетелството е огласен во "Службен весник на Народна Република Македонија".

Бр. 9990, IV 1949 год. Скопје

Министер
за трговија и снабдување,
Хр. Бајалски, с. р.

118

Вра основа член 70 од Уредбата за данокот на доход („Службен весник на НРМ“ број 3/49) и Решението на Владата на ФНРЈ за даночните стопи на данокот на доход од 27 јануари 1949 година („Службен лист на ФНРЈ“ број 10/49), а по предлог на Министерот на финансите, Влада на Народна Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАНОЧНИТЕ СТОПИ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД

I. — За пресметување данокот на доход на земјоделските домаќинства се пропишуваат две врсти даночни стопи: повисоки и пониски.

Пониските даночни стопи изнесуваат:

На даночна основица		даночна стопа
преку	до 4.000	2,5
"	" 8.000	3
"	" 12.000	3,5
"	" 16.000	4
"	" 20.000	4,5
"	" 25.000	5
"	" 30.000	5,5
"	" 35.000	6,5
"	" 40.000	7,5
"	" 45.000	8,5
"	" 50.000	9,5
"	" 60.000	11,5
"	" 70.000	14
"	" 80.000	16,5
"	" 90.000	19
"	" 100.000	22
"	" 110.000	25
"	" 120.000	28
"	" 130.000	31
"	" 140.000	34
"	" 150.000	37
"	" 160.000	40
"	" 180.000	44
"	" 200.000	49

За основица преку 200.000.— за секој започнати 20.000.— динари последната стопа од предната скала се зголемува уште со 2% до најповеќе до 70%.

Повисоките даночни стопи изнесуваат:

На даночна основица		даночна стопа
до 12.000	до 12.000	10
преку 12.000	" 20.000	11,5
" 20.000	" 30.000	14
" 30.000	" 40.000	17
" 40.000	" 50.000	20
" 50.000	" 60.000	23
" 60.000	" 70.000	26
" 70.000	" 80.000	30
" 80.000	" 90.000	34
" 90.000	" 100.000	38
" 100.000	" 120.000	42
" 120.000	" 140.000	46
" 140.000	" 160.000	51
" 160.000	" 180.000	55
" 180.000	" 200.000	58
" 200.000	" 230.000	61
" 230.000	" 260.000	64
" 260.000	" 300.000	68

За основица преску 300.000.— динари за секои започнати 10000.— дин. последната стопа од предната скала се зголемува со 1% со тоа, да стопата не може да биде поголема од 80%.

Пониските даночни стопи представуваат општа скала спрема која ќе се пресметува данокот на земјоделските домаќинства. По повисоките даночни стопи ќе се пресметува данокот само на оној дел од доходот кој ќе биде остварен со опаричување на тржниот вишок по цените на слободна продажба. Пресметувањето на данокот на оној дел од доходот кој се остварува со опаричување на производството по цените на слободна продажба ќе се врши по повисоките стопи кои одговараат на збирот од делот на пресметаниот доход по пониските цени и делот на доходот опаричен по цените во слободна продажба.

Земјоделските домаќинства кои употребуваат наемна работна сила плаќаат поголем данок од пресметаниот по предните стопи и тоа:

- а) за 5% ако во текот на една година користат наемна работна сила од 50 — 100 работни дни;
- б) за 10% ако во текот на една година користат наемна работна сила од 100 — 150 работни дни;
- в) за 15% ако во текот на една година користат наемна работна сила преку 150 работни дни.

Под еден работен ден се разбира работа на едно лице во текот на еден ден.

Од оваа зголемување на данокот на доход се исклучуваат оние земјоделски домаќинства кои употребуваат наемна работна сила на релативно кратко време за сезонски работи кои најголем дел од земјоделските домаќинства ги извршува со наемна работна сила како и домаќинствата на ситните и средни селани кои поради старост, болест и малолетство на своите членови немаат сопствена работна сила.

Како сезонска не ќе се смета работа која не мора да се изврши во одредено кратко време. Така за сезонска работа не ќе се смета чување на стока, окопавање на лозја и царева, работа околу тутунот до бербата и слично.

Даночната комисија во секој конкретен случај ќе утврди да ли се работи за сезонска работа и за домаќинствата на ситни и средни селани кои немаат сопствена работна сила поради старост, болест или малолетство на своите членови.

II. — Данок на доход од задруги и задругари планаат:

1) Земјоделските задруги и тоа:

а) селските работни задруги на приходите кои што ги делат на задругарите — по пропорционална стопа од 3%;

б) останатите земјоделски задруги на приходите кои што ги делат на задругарите спрема работата — по стопите предвидени за оданочување на заработувачката на работниците, наместениците и службениците.

Земјоделските задруги не плаќаат данок на оној дел од доходот кој се внесува во задружните фондови без оглед за која цел овие фондови се наменети.

2) Занаџчиските задруги на приходите кои се внесуваат во задружните фондови — по пропорционалната стопа од 4%, освен за приходите што се ослободени по член 27 од Уредбата за данокот на доход на Владата на НРМ, а на приходите кои се делат на задругите према работата по прописите предвидени за оданочување на заработувачката на работниците, наместениците и службениците.

3) Сите останати задруги на приходи кои се внесуваат во задружните фондови — по пропорционална стопа од 5%, освен за приходите што се ослободени по член 27 од Уредбата за данокот на доход на Владата на НРМ, а на приходите кои се делат на задругите према работата по стопите предвидени за оданочување на заработувачката на работниците, наместениците и службениците.

Доколку задругите делат од доходот на членовите и спрема уделите односно спрема обемот на нивното работење во задругата, на така поделениот доход плаќаат данок со 25% понизок од данокот пресметан по ниската скала за данокот на доход од земјоделските домаќинства.

III. — За пресметување данокот на доход на занаетчишките домаќинства се пропишуваат следните стопи:

На даночна основица		даночна стопа
преку	до	
6.000	12.000	2
12.000	15.000	2,5
15.000	20.000	3
20.000	25.000	3,5
25.000	30.000	4
30.000	35.000	4,5
35.000	40.000	5
40.000	45.000	5,5
45.000	50.000	6
50.000	55.000	6,5
55.000	60.000	7
60.000	65.000	7,5
65.000	70.000	8
70.000	75.000	8,5
75.000	80.000	9
80.000	90.000	9,5
90.000	100.000	11
100.000	110.000	12,5
110.000	120.000	14
120.000	130.000	16
130.000	140.000	18
140.000	150.000	20
150.000	160.000	22
160.000	180.000	25
180.000	200.000	30
		35

За основица преку 200.000.— за секои започнати 20.000.— динари последната стопа од предната скала се зголемува со 3% но најповеќе до 60%.

На занаетчишките домаќинства кои се бават со уметнички и специјални занаети како и на оние кои се бават со квалитетно занаетчишко производство ќе им се намали пресметаниот данок по предните стопи по чл. 35 и 36 од Уредбата за данокот на доход на Владата на Народна Република Македонија.

Занаетчишките домаќинства кои во својата работа користат наемна работна сила ќе плаќаат поголем данок од пресметаниот по предните стопи и тоа:

- а) за 5% ако користат еден платен работник;
- б) за 10% ако користат два платени работници;
- в) за 20% ако користат 3 или повеќе платени работници.

Ова зголемување на данокот не се однесува на оние занаетчишките домаќинства кои се бават со уметнички и специјални занаети.

Занаетчишките домаќинства кои употребуваат еден платен работник поради старост или болест на оној кој го упражнува занаетот се исклучуваат од ова зголемување на данокот.

Учениците во стопанството не се сметаат за туѓа работна сила.

На занаетчишките домаќинства им се намалува данокот за 5% по овој облик за држање на секој ученик во стопанството на кој учењето не му трајало повеќе од времето предвидено за учење во соодветната струка по Правилникот за струките ("Службен лист на ФНРЈ" бр. 75/46).

IV. — За пресметување на данокот на доход од останатите занимања и имоти се пропишуваат две скали на даночните стопи. По првата скала ќе се пресметува данокот на домаќинствата; на лекарите, заболекарите, дентистите, ветеринарите, адвокатите и бабиците. По втората скала ќе се пресметува данокот на сите останати обврзници по овој даночен облик.

Првата скала на даночните стопи на данокот на доход од останатите занимања и имоти гласи:

на даночна основица		даночна стопа
преку	до	
10.000	15.000	8
15.000	20.000	3,5
20.000	25.000	4
25.000	30.000	4,5
30.000	35.000	5
35.000	40.000	5,5
40.000	45.000	6
45.000	50.000	6,5
50.000	55.000	7
55.000	60.000	7,5
60.000	65.000	8
65.000	70.000	8,5
70.000	75.000	9
75.000	80.000	9,5
80.000	85.000	10
85.000	90.000	11
90.000	95.000	12
95.000	100.000	13
100.000	110.000	14
110.000	120.000	16
120.000	130.000	18
130.000	140.000	20
140.000	150.000	22
150.000	160.000	24
160.000	180.000	27
180.000	200.000	31
		35

За основица преку 200.000.— динари за секои започнати 20.000.— последната стопа од предната скала се зголемува со 3% но најповеќе до 60%.

Втората скала на даночните стопи за данокот на доход од останати занимања и имоти гласи:

на даночна основица		даночна стопа
преку	до	
4.000	6.000	6
6.000	8.000	7
8.000	10.000	8
10.000	12.000	9
12.000	14.000	10
14.000	15.000	11
15.000	20.000	12
20.000	25.000	14
25.000	30.000	16
30.000	40.000	18
40.000	50.000	20
50.000	60.000	22
60.000	70.000	25
70.000	80.000	28
80.000	100.000	31
100.000	120.000	35
120.000	140.000	39
140.000	160.000	43
160.000	180.000	47
180.000	200.000	51
		56

За основица преку 200.000.— за секои започнати 20.000.— динари последната стопа од предната скала се зголемува со 2% но најповеќе до 70%.

V. — Носачите, тестерашите, уличните продавци на весници, чистачите на чевли и слични работници плаќаат данок во следните износи:

- а) во места до 5.000 жители 100.— дин. годишно;
- б) во места до 20.000 жители 150.— дин. годишно;
- в) во места до 50.000 жители 200.— дин. годишно;
- г) во места до 100.000 жители 300.— дин. годишно;
- д) во места преку 100.000 жители 400.— дин. годишно.

VI. — Циркуси и забавни радњи кои патуваат од место до место и даваат забави и слично плаќаат данок на доход 2% од секој извршен промет во одделни места.

VII. — Се овластува министерот на финансите да пропишува поблиски напатствија за прилагање на ова решение.

VIII. — Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Народна Република Македонија" со тоа да се по овие стопи изврши облагањето на данокот на доход за 1948 година.

Бр. 3035, 19. IV. 1949 год., Скопје

Министер на финансите, Претседател на Владата на НРМ,
Д. Цамбаз, с. р. Л. Колишевски, с. р.

119

Врз основа на чл. 8 од Уредбата за елементите на цената на чинењето, акумулацијата, фондот на раководството и централниот фонд на државните индустриски производителни претпријатија од локално значење („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 106/48), Владата на Народна Република Македонија по предлог од Претседателот на Планската комисија на НРМ донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА СТОПИТЕ НА ОДРЕДЕНАТА ПЛАНСКА ДОБИВКА (ПОНИЗОК ИЗНОС НА ДОБИВКАТА) НА ДРЖАВНИТЕ ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ

Член 1

Стопите на одредената планска добивка (понижок износ на добивката) за одделни грани на дејноста односно категории на државните индустриски производителни претпријатија од локално значење се одредуваат:

- а) за производство и распределба на електрична енергија 4,5%
- б) за индустрија и производство на метали 10%
- в) за индустрија на градежни материјали и тоа:
 - за претпријатија од I категорија 8%
 - за претпријатија од II категорија 10%
- г) за дрвна индустрија 9%
- д) за текстилна индустрија и тоа:
 - за претпријатија од I категорија 4%
 - за претпријатија од II категорија 5%
- е) за индустрија на кожи и обувки 5%
- ж) за прехранбена индустрија 9%
- з) за графичка индустрија 9%

Член 2

Стопата на одредената планска добивка за соодветната гранка на дејноста односно категорија на претпријатијата ќе ја применуваат сите индустриски производителни претпријатија од локално значење што потпаѓаат под таа гранка односно категорија.

Член 3

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1949 година.

Број 2995, 16 IV 1949 год. Скопје

Претседател
на Планската комисија,
Страхил Гигов с. р.

Претседател на Владата,
Л. Колишевски с. р.

120

Републиканската изборна комисија на Народна Република Македонија, врз основа на чл. 21 ст. 3 и во врска со чл. 20 ст. 2 од Законот за избор на одборници за народните одбори, по предлог на Извршниот одбор на Градскиот народен одбор на гр. Куманово, на седницата од 15 IV 1949 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА ВО СОСТАВОТ НА ГРАДСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ГРАД КУМАНОВО.

1. Во составот на Градската изборна комисија за гр. Куманово се вршат следните измени поради исекувањето на долунменованите членови и заменици од градот и тоа:

1. Гроздан Данев, се разрешува од должноста претседател, а место него се поставува за претседател Тодор Анастасовски, претседател на Околинскиот суд во Куманово;

2. Саво Накев, се разрешува од должноста секретар, а место него се поставува за секретар Страхил Карталов, јавен обвинител за град и околија кумановска;

3. Александар Петрушевски, се разрешува од должноста втор член, а место него се поставува за втор член Душко Петрушевски, службеник на Градскиот народен одбор на гр. Куманово;

4. Пеце Трајковски, се разрешува од должноста трет член, а место него се поставува за трет член Благој Кимов, службеник на Градскиот народен одбор на гр. Кума-

5. Кирил Манчевски, се разрешува од должноста заменик на секретарот, а место него се поставува за заменик на секретарот Борис Лазаров, службеник на Градскиот народен одбор на гр. Куманово, и

6. Деса Цоник, се разрешува од должноста заменик на првиот член, а место неј се поставува за заменик на првиот член Вера Анастасовска, учителка од Куманово.

II. Ова решение да се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“ и да се достави на Извршниот одбор на Градскиот народен одбор на гр. Куманово.

Број 67, 14-IV-1949 година, Скопје.

РЕПУБЛИКАНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Секретар,
П. Корабар, с. р.

Претседател,
П. Марина, с. р.

121

Во врска со Решението на Министерот за трговија за снабдување на Народна Република Македонија бр. 6253 од 12-II-1949 год. за оснивање на школо за ученици во трговијата го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

за укинување на Решението за отварање на Ниже и Више училиште на трговската младина во гр. Скопје

1. Се укинува Решението на Министерот за трговија за снабдување на Народна Република Македонија за отварање на Ниже и Више училиште на трговската младина во град Скопје, објавено во „Службен весник на Федерална Македонија“ бр. 24 од 27-XI-1945 год.

2. Ова Решение влегува во сила веднаш.

Бр. 8088 од 25-III-1949 год.

122

Оделењето за внатрешни работи при Извршниот одбор на Градскиот народен одбор — Скопје, како надлежно за решавање по пријавата на синдикалното спортско друштво „Кожарец“ на основание чл. 1 точ. 6 од Законот за измени и дополнувања на Законот за удружењата, соборите и другите јавни скупови констатирајќи дека се условите предвидени во чл. 14, 15 и 16 од Законот за удружењата, соборите и другите јавни скупови исполнети го донесува следното:

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ РАБОТАТА И ПОСТОЕЊЕТО НА СИНДИКАЛНОТО СПОРТСКО ДРУШТВО „КОЖАРЕЦ“ ВО СКОПЈЕ

Се одобрува работата и постоењето на Синдикалното спортско друштво „Кожарец“ со право на дејност на подрачieto од град Скопје.

Ова решение да се достави заедно со еден примерак од правилата и програмата во оригинал на горти гуфта од град Скопје како и на прв потписник на пријавата.

Решението да биде еднократно објавено во „Службен весник на НР Македонија“ за сметка на самото друштво.

Препис од ова решение да се достави на Министерството на внатрешни работи на НР Македонија — IV. — оделење за сведение.

Такса по Тар. бр. 7 од Законот за таксите во износ од 30 — триесет динари е наплатена и поништена на оригиналот од решението.

Решено во Оделењето за внатрешни работи при Извршниот одбор на Градскиот народен одбор — Скопје под бр. 20721/48.

СОДРЖИНА

106	Указ за образување Министерство за државни набавки на Владата на Народна Република Македонија	87
107	Указ за поставување Министер на Владата на НРМ	87
108	Закон за поделба на територијата на Народна Република Македонија на области — — — — —	87
109	Закон за изборот и работењето на привремените обласни народни одбори за пренесувањето надлежностите на обласните народни одбори — —	87
110	Закон за прекршоците против јавниот ред и мир	88
111	Закон за прогласување на шумските предели околу Мавровското поле за национален парк — — — —	89
112	Закон за изменување и дополнување на Законот за аграрна реформа и колонизација на територијата на Народна Република Македонија — — — —	90
113	Закон за ловот — — — — —	90
114	Уредба за оснивање Главна дирекција за снабдување ресорџ на внатрешни работи и лица на должност во овој ресор — — — — —	94
115	Уредба за укинување Главна дирекција на државните шумски стопанства при Министерството за земјоделство и шумарство на Народна Република Македонија — — — — —	95
116	Уредба за укинување Стручно училиште за ученици во стопанството од трговските струки во град Скопје — — — — —	96
117	Правилник за организација и работа на ередините трговски курсеви — — — — —	96
118	Решение за даночните стопи на данокот на доход	99
119	Решение за стопите на одредената планска добивка (понижок на ниво на добивката) на државните индустриски производителни претпријатија од локално значење — — — — —	101
120	Решение за замена во Градската изборна комисија на град Кушаново — — — — —	101
121	Решение за укинување на Решението за отворање Нижје и Вншје училишта на трговската младина во Скопје — — — — —	101
122	Решение за одобрување работата и постоењето на Синдикалното спортско друштво "Кожарец" во Скопје — — — — —	101